

**Известување за концентрација која се однесува на стекнувањето самостојна контрола од страна на друштвото Јунајтед Медиа С.а.р.л. (United Media S.à.r.l.), со регистрирано седиште на адреса Булевар Пјер Фриден 43, Л – 1543, Луксембург, над трговското друштво Весник Телеграф ЕООД (Vestnik Telegraf EOOD), со регистрирано седиште на адреса Цариградско Шосе, 6ти спрат, 1784, Софија, Бугарија.  
(предмет бр. 08-9/2021)**

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата (Службен весник на Република Македонија бр.145/10, 136/11, 41/14, 53/16 и 83/18), на ден 20.01.2021 година, Комисијата за заштита на конкуренцијата прими известување за концентрација која се однесува на стекнувањето самостојна контрола од страна на друштвото Јунајтед Медиа С.а.р.л. (United Media S.à.r.l.), со регистрирано седиште на адреса Булевар Пјер Фриден 43, Л – 1543, Луксембург, над трговското друштво Весник Телеграф ЕООД (Vestnik Telegraf EOOD), со регистрирано седиште на адреса Цариградско Шосе, 6ти спрат, 1784, Софија, Бугарија.

**Јунајтед Медиа С.а.р.л.** е во крајна сопственост на фондови кои ги советува БЦ Партнерс ЛЛП (BC Partners LLP), меѓународен инвестициски фонд со седиште во Лондон. БЦ фондовите се исклучиво финансиски инвеститори т.е. не се вклучени во секојдневните деловни активности на компанијата во која инвестираат, со кои управуваат сопствени одбори на директори.

БЦ Партнерс има регистрирано присуство во Република Северна Македонија преку следните индиректно зависни друштва: (i) Тотал ТВ ДОО Скопје, со регистрирано седиште на Булевар ВМРО бр. 3, Центар, Скопје, кое се бави со дистрибуција на медиумски содржини преку ДТН техничка платформа, и (ii) ДИРЕЦТ МЕДИА ДООЕЛ Скопје, со регистрирано седиште на Орце Николов 68/3, Центар, Скопје, кое се бави со маркетиншки дејности.

**Весник Телеграф ЕООД** е друштво основано во 2019 година и во моментот е издавач на печатени весници и интернет портал кои претходно биле во сопственост на компанијата Телеграф Медиа ЕООД (Telegraf Media EOOD), и тоа „Telegraf“, „Monitor“, „Маџ Telegraf“, „Hristijanče“ (Hrišćanin), „Agro Telegraf“, и интернет порталот <https://www.monitor.bg/bg>.

Подносителот смета дека дефиницијата на релевантниот пазар на стоки може да остане отворена бидејќи, без оглед на усвоената дефиниција, предложената концентрација нема да има било какво влијание на конкуренцијата во Република Северна Македонија. Алтернативно, релевантните пазари на стоки би можеле да се дефинираат како (i) **пазар на издавање и продажба на големо на печатени дневни весници (тираж)**; (ii) **пазар на продажба на простор за огласување во печатени медиуми (дневни, периодични, специјални изданија)**; и (iii) **пазар на продажба на простор за огласување на интернет**, имајќи ги во предвид главните деловни активности на Целното друштво.

Што се однесува до географскиот опсег на пазарот за предметната концентрација, Подносителот предлага релевантниот географски пазар да се дефинира како **територијата на Република Северна Македонија**.

*Врз основа на прелиминарното испитување Комисијата утврди дека предметната концентрација може да потпадне под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата. Сепак конечната одлука по ова прашање е резервирана.*

*Комисијата ги повикува заинтересираните трети страни да достават забелешки и мислења за оваа концентрација до Комисијата. Забелешките и мислењата на заинтересираните трети страни можат да се испратат на факс: 02 3296 466, на адреса: ул. Св. Кирил и Методиј 54, Скопје или по e-mail: [kzk@kzk.gov.mk](mailto:kzk@kzk.gov.mk) и истите треба да пристигнат до Комисијата во рок од 6 дена од денот на објавување на ова известување.*

26.01.2021 година  
Скопје